



ОУ „Вера Цирићи - Трене“

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
ВЕРА ЦИРИЋИ-ТРЕНА

Бр. 03-46311

23.08.2024 год.
СКОПЈЕ

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ

ОПШТИ ПРАВИЛА ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

УЧЕБНА 2024/2025 ГОДИНА

- Учениците се должни да ја посетуваат наставата редовно, како и да ги извршуваат сите обвски утврдени со Годишната Програма за работењето на училиштето.
- Во училиштето се доаѓа 15 минути пред почнувањето на наставата, без задоцнување, задоцнувањето се смета како неоправдано отсуствување.
- Отсуствувањето од часови ученикот или родителот се должни да го оправдаат во рок од најмногу 7 дена, во спротивно ќе се сметаат за неоправдани.
- Строго е забрането носење на оружје, орудија и енергетски пијалоци во училиштето, со кои би можело да се повредат другите.
- Строго е забрането носење и конзумирање на алкохол, цигари и дрога во објектот и дворот на училиштето.
- Забрането е и казниво фрлање на петарди во објектот и дворот на училиштето.
- Казниво е секакво физичко и психичко малтертирање и предизвикување на тепачки, како и учествувањето во истите.
- Учениците се должни да се почитуваат меѓусебно, како и да ги почитуваат наставниците, вработените во училиштето и возрасните.
- Задолжително е учениците да ги почитуваат учениците разликите по етничка и националност припадност и вероисповед.
- Забрането е навредување и омаловажување на учениците на основа на материјалниот и социјалниот статус.
- Најстрого е забрането изнудување на пари или други предмети од учениците.
- Строго е забрането и казниво уништувањето на училишниот имот, пишувањето по сидовите, чекрање по маси и столови и слично.

13. Забрането е и казниво да се снима со мобилен телефон, да се снимат ученици или пак тешка помеѓу нив.

14. Ученикот го претставува училиштето и кога не е во неговите простории и треба да знае дека тоа неговото однесување го зголемува или намалува угледот на училиштето.

15. На училиште се доаѓа чист, исчешлан и во гардероба која е соодветна за возраста и ситуацијата. Строго се забранува на училиште да се доаѓа во мини-сукња, маица на прерамки, кроп топ, кратки панталони...

16. Забрането е во училиште учениците да се доаѓаат нашминкани, фарбани и со надградба на нокти, може да се користи само сјај за усни...

17. Задолжително е книгите од училишната библиотека како и учениците да се враќаат навреме, во дадениот рок и во состојба каква што биле кога се земале.

ПРАВИЛА ВРЗАНИ ЗА НАСТАВАТА

1. Ученикот има обврска редовно да посетува настава и активно да учествува во наставниот процес.

2. Неприфатливо е нарушување на работната атмосфера.

3. Часот не е наменет за консумирање на јадење и пијалоци, за тоа е предвиден одмор.

4. Пред почеток на наставата секој ученик својот мобилен телефон го остава во посебна просторија која е заклучена до завршување на редовната настава.

5. Користење на мобилни телефони за време на настава дозволено е само под надзор на наставник. Доколку некој од учениците го користи самоволно, наставникот има право да му го одземе, да го однесе кај Директорот или педагошко-психолошката служба, каде ќе остане се додека не дојде родителот да го земе.

5. Казниво е препишувањето на контролните и писмени задачи, како и секакво друго однесување со кое може да им се наштети на останатите ученици.

6. На час треба пристојно да се седи, а не да се лула во столчето, да се лежи на клупата и слично.

7. Учениците кои имаат незадоволителни оценки, треба да посетуваат дополнителна настава.

8. Учениците не смеат неоправдано да отсуствуваат од часови. Отсуствувањето од одреден час го одобрува одделенскиот/предметниот наставник, подолгите отсуства се оправдуваат само со медицинска белешка

ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ОДМОРОТ

1. Во училиштето треба да се влегува во ред и без туркање.

2. Строго се забранува трчање по ходниците и скалилата.

3. Забрането е да се фрла ужината низ ходниците и училишниот двор.

5. Училишниот Тоалет треба да служи за својата намена, а не за собирање на учениците во него како и за фрлање на отпадоци од ужинки, пластични шишиња и сл.

6. Казниво е непристојно допирање со кое се навредува личноста на друг ученик.

7. За време на малиот одмор учениците се подготвуваат за наредниот час.

4. Строго е забрането носење на оружје, стапајки споротски најлони во училиштето, во кои би можело да се повредат другите.

Директор:

Светлана Шајноска



Светлана Шајноска

8. Учениците се должни да се почитуваат меѓусебно, како и да ги почитуваат наставниците, крајбогатите во училиштето и возрастите.

9. Задолжително е учениците да се почитуваат ученичките разлике по статус и поддржаваат припадност и вероисповед.

10. Забрането е погрешување и обидување на учениците на основа на материјални и симбиолични статус.

11. Најстрого е забрането изнудување на пари или други предмети од учениците.

12. Строго е забрането и казниво употребувањето на учениците имот, поглавувајќи ја силките, картече по маки и стрелки и др.